

Врз основа на член 25 од Законот за судска служба (Службен весник на Република Македонија бр.43/14, 198/2018) и член , како и член 9 и 28 од Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места во Апелационен суд Битола и известувањето од Министерството за финансии бр.18-10913/2 од 04.10.2018 година и согласноста од Судско буџетскиот совет на РМ бр.08-1315/5 од 15.10.2018 година

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД БИТОЛА
објавува
ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 2/2018
за вработување на 3 (три) лица на неопределено време

1. Судски советник – 1 (еден) судски службеник-шифра СУД 0101B01002

Посебни услови:

- најмалку 300 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен, правен факултет и положен правосуден испит
- работно искуство најмалку 3 години во структурата
- посебни работни компетенции: Доказ за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски и германски), доказ за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење (диплома,сертификат,уверение)

2. Судски референт – дактилограф - 2(два) судски службеници-шифра СУД 0101Г03001

Посебни услови:

- најмалку више или средно образование
- најмалку 1 година работно искуство во структурата
- посебни работни компетенции: Доказ за активно познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски и германски), доказ за активно познавање на компјутерски програми за канцелариско работење (диплома,сертификат,уверение)

Покрај наведените посебни услови, предвидени во Правилникот за внатрешна организација и систематизација на работните места во Апелационен суд Битола, кандидатот треба да ги исполнува и следниве општи услови кои се предвидени во член 21 став 1 од Законот за судска служба:

- да е државјанин на Република Македонија (државјанство),
- активно да го користи македонскиот јазик,
- да е полнолетен,
- да има општа здравствена способност за работното место (лекарско уверение) и
- со правосилна судска пресуда да не му е изречена мерка забрана за вршење на професија, дејност или должност (потврда од суд).

Неделно работно време 40 часа;

Дневно работно време 8 часа, од 07,30 часот до 15,30 часот;

Основна нето плата: - за судски советник 27.244,00 денари

- за судски референт-дактилограф 16.446 денари

Времетраење на работниот однос: неопределено

Кандидатите се должни да поднесат пријава за вработување и докази за исполнување на општите и посебните услови за работното место во оригинал или копија заверена на нотар.

Во пријавата, покрај доказите, задолжително треба да содржи: име и презиме на кандидатот поткрепени со доказ за лична идентификација, живеалиште, односно престојувалиште на кандидатот, e-mail адреса или контакт телефон.

Рокот за поднесување на пријавите изнесува 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето на огласот во дневните весници .

Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.

Пријавата со доказите, кандидатите се должни да ја достават преку пошта или во архивата на судот(кај техничкиот секретар), истата може да се најде електронски на www.asbitola.mk или да се подигне лично од просториите на судот.

АПЕЛАЦИОНЕН СУД БИТОЛА
Ул.Булевар Први Мај бр.63 Битола
(со назнака за Јавен оглас број - 2/18)

Ненавремените, нецелосно пополнети, неуредни и некомплетни пријави нема да се разгледуваат.

Изборот на кандидатите ќе се изврши во рок определен во член 35 од Законот за судска служба.